

АД ФК СТРУГА ТРИМ ЛУМ АД

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2024 година и
Извештај на независните ревизори**

СОДРЖИНА

Страна

Извештај на независните ревизори

Финансиски преглед од страна на раководството

Извештај за сéопфатна добивка

Извештај за финансиска состојба

Извештај за промените во сопственичка главнина

Извештај за паричните текови

Белешки кон финансиските извештаи



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До содружниците и раководството на **ФК СТРУГА ТРИМ ЛУМ АД**

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (стр. 1 до 31) на **ФК СТРУГА ТРИМ ЛУМ АД** (во понатамошниот текст “Друштвото”), што се состојат од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2024 година, Извештај за сѓопфатна добивка што тогаш завршува, Извештај за промените во сопственичката главнина, Извештај за паричните текови и Прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки што се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сѓвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.



Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ФК СТРУГА ТРИМ ЛУМ АД, на ден 31 декември 2024 година, во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и Правилникот за клупско лиценцирање и финансиска одржливост за учество во клупски натпреварувања во организација на УЕФА .

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото и исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2024 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење на конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2024, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл. весник на РМ бр. 158/10.... 83/18 и Сл. весник на РСМ бр. 122/21).

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2024, се конзистенти, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31.12.2024 година.

01.04.2025 година

Овластен ревизор

Душко Апостоловски



БЕНД Ревизија и консалтинг ДОО Тетово

Управител: Ненад Апостоловски

ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД ОД СТРАНА НА РАКОВОДСТВОТО (ИЗВЕШТАЈ НА ДИРЕКТОРИТЕ)

Во текот на 2024 година ФК СТРУГА – ТРИМ-ЛУМ АД Струга работеше во согласност со утврдените стратешки и годишни цели на Друштвото како и утврдената деловна политика.

ФК СТРУГА – ТРИМ-ЛУМ АД Струга во изминатиот период својата активност ја остваруваше со извршување на основната дејност нејзино зајакнување унапредување и проширување заради постигнување на подобри економски ефекти во своето работење.

Друштвото во периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 год вкупните свои активности ги насочи кон остварување на основната цел на работење согласно со потребите за одржување на ликвидност со поддршка на главниот спонзор и иматели на акциите и исполнување на условите за натпреварување во соодветна фудбалска лига.

Заради ваквата состојба Друштвото остваруваше приходи од главниот спонзор, и донации заради остварување на главните цели кои се состојат од одржување на ликвидноста и ефективно натпреварување во првата фудбалска лига на Република Македонија.

Главните карактеристики на финансиските перформанси на ентитетот што известува, како и финансиската состојба и главните ризици и несигурности со кои се соочува се дадени во Финансиските извештаи на друштвото.

Со оглед на остварениот финансиски резултат, Одборот на Директори цени дека успешно се остварени поставените годишни цели и планираната деловна политика на Друштвото за дадениот период во сите сегменти од своето работење. Сите овие податоци се презентирани во финансиските извештаи кои се приложени кон овој извештај.

И во 2025 година ФК СТРУГА – ТРИМ-ЛУМ АД Струга очекува дека со поддршка од главниот спонзор и имателите на акциите успешно ќе ги оствари поставените цели односно зајакнување, унапредување и проширување на својата основна дејност, постигнување на подобри економски резултати и одржување на финансиската ликвидност и стабилност.

Пандемијата предизвикана од вирусот ковид 19 силно влијае на работењето на друштвото и натпреварувачката сезона, заради што фактичките резултати веројатно ќе се разликуваат од проекцијата бидејќи други предвидени настани не се случуваат како што се очекува.

Друштво за спортски дејности
ФК СТРУГА-ТРИМ-ЛУМ АД
Извршен директор

Бесарт Исаку



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
01.01 - 31.12.2024 (во илјади Денари)

	Белешка	31.12.2024	31.12.2023
Приходи			
Приходи од продажба на влезници	3	0	859
Приходи од спонзорство и реклама	4	861	10,450
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа	5		
Приходи од комерцијални активности	6		
Приходи од УЕФА за солидарност и награди	7	85,072	87,856
Останати оперативни приходи	8	8,090	0
Вкупни приходи		94,023	99,165
Расходи			
Трошоци за продажбата и материјални трошоци	9	(1,295)	(8,021)
Трошоци за надоместоци на вработени	10	(74,028)	(29,390)
Депрецијација, амортизација и обезвреднување	11		0
Останати трошоци од оперативно работење	12	(21,474)	(32,043)
Нето резултат од купување/продажба на играчи	13		(769)
Добивка (загуба) од продажба на основни средства	14		
Финансиски приходи(расходи)-нето	15		0
Неоперативни приходи (расходи)-нето	16		
Вкупно расходи		(96,798)	(70,223)
Добивка (загуба) пред оданочување		(2,774)	28,942
Данок на добивка (на непризнати расходи)	17	(84)	(2,894)
Добивка (загуба) за годината по оданочување		(2,859)	26,048
Дивиденди			
Добивка(загуба) по дивиденди			
Останата сеопфатна добивка			
Вкупна сеопфатна добивка		(2,859)	26,048

*Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел
од овие финансиски извештаи*

Овие финансиски извештаи во име на ФК СТРУГА ТРИМ ЛУМ АД се усвоени од УО и се потпишани од:

Извршен директор,

Бесарт Исаку



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
На 31 декември 2024
(во илјади Денари)

	Белешка	31.12.2024	31.12.2023
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	18	5,866	2,223
Побарувања од трансфери на играчи	19		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	20		
Други побарувања	21	4,696	28,081
Даночни средства	22	2,449	
Залихи	23	5,020	1,073
Останати тековни средства	24		
Вкупно тековни средства		18,031	31,377
Не-тековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	25	9,355	4,618
Нематеријални средства	26		
Побарувања од трансфери на играчи	27		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	28		
Даночни средства	29		
Долгорочни финансиски вложувања	30		
Останати не-тековни средства	31		
Вкупно не-тековни средства		9,355	4,618
Вкупно средства		27,386	35,995
Тековни обврски			
Пречекорувања на сметки во банки	32		
Тековни обврски за позајмици и кредити	33		2,797
Обврски за трансфер на играчи	34		
Обврски кон групацијата и поврзани субјекти	35		
Обврски кон вработените	36		
Обврски за даноци и придонеси кон вработени	37		
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	38		
Други обврски за даноци	39	84	
Краткорочни исправки	40		2,984
Останати тековни обврски	41	7,430	6,854
Вкупно тековни обврски		7,514	12,635
Нетековни обврски			
Обврски за долгорочни позајмици и кредити	42		
Долгорочни обврски за трансфери на играчи	43		
Долгорочни обврски кон групацијата и поврзани субјекти	44		
Долгорочни обврски кон вработените	45		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси кон вработени	46		
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	47		

Други долгорочни обврски за даноци	48			
Долгорочни исправки	49			
Останати нетековни обврски	50			
Вкупно нетековни обврски				
Нето средства/обврски		19,872		23,360
Акционерска главнина	51			
Оснивачки капитал		1,539		1,539
Законска резерва				
Останати резерви				
Акумулирана добивка (загуба)		18,333		21,820
Вкупно акционерска главнина		19,872		23,360

Бележките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на ФК СТРУГА ТРИМ ЛУМ АД се усвоени од УО и потпишани од:

Извршен директор,

Бесарт Исаку



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА
01.01 - 31.12.2024 (во илјади Денари)

	Оснивачки капитал	Законска резерва	Акумулирана добивка/ (загуба)	Останати резерви	ВКУПНО
На 01 јануари 2024 год.	1,539	0	21,820		23,360
Распоред на акумулирана добивка					
Корекции на акумулирани добивки			(629)		(629)
Добивка(загуба) за периодот			(2,859)		(2,859)
Останата сеопфатна добивка					
На 31.12.2024 год.	1,539	0	18,333		19,872

*Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од УО и потпишани од:

Извршен директор,

Бесарт Исаку



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

01.01 - 31.12.2024 (во илјади Денари)

	31.12.2024	31.12.2023
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	(2,774)	28,942
Данок на добивка	(84)	(2,894)
Корекции за:		
Амортизација		
Оштетување на основни средства		
Капитална (добивка)/загуба од продажба на основни средства		
Приход од камати		
(Пораст)/опаѓање на побарувања и други побарувања	20,936	
Пораст/(опаѓање на обврски кон добавувачи останати обврски)	(3,947)	8,110
Платена камата		
Нето готовина од оперативни активности	9,009	33,521
Парични текови од вложувачки (инвестициони) активности		
-Готовински прилив од продажба на регистрирани играчи		
-Готовински одлив од купување регистрирани играчи		
-Готовински прилив од продажба на основни средства		
-Готовински одлив од набавка на основни средства	(4,737)	(4,596)
-Готовински приливи (одливи) од останати вложувачки активности		
Парични приливи(одливи) од вложувачки (инвестициони) активности	(4,737)	(4,596)
Парични текови од финансиски активности		
-Готовински прилив од заеми од акционери и поврзани субјекти		
-Готовински одлив по заеми од акционери и поврзани субјекти		
-Готовински прилив од заеми од финансиски институции		
-Готовински одлив од заеми од финансиски институции		
-Готовински прилив од зголемување на акционерски капитал		
-Готовински одлив од исплата на дивиденди на акционерите		
-Готовински приливи (одливи) од финансиски активности по други основи	(629)	(30,165)
Парични приливи (одливи) од финансиски активности	(629)	(30,165)
Останати готовински приливи (одливи)		
Нето пораст/ (опаѓање) на пари и парични еквиваленти	3.643	(1,239)
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	2.223	3,463
Пари и парични активности на крајот на годината	5.866	2,223

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од УО и потпишани од:

Извршен директор,

Бесарт Исаку



БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

АД ФК СТРУГА ТРИМ ЛУМ АД е акционерско друштво со формирано на 27.06.2019 во Централниот Регистер на Република Северна Македонија, под деловоден број 0805-50/10820190004359.

Основна дејност на Друштвото спред НКД (Номенклатура на дејности) се други спортски активности, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

На датумот на билансот на состојба, Друштвото има 30 вработени и ангажирани лица со договор на дело и/или друг вид на договор.

Цели на Друштвото

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во АД Фудбалски клуб Струга Трим Лум со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во Клубот.

Раководство:

Претседател на Клубот е Г-дин Бесарт Исаку.

Извршен директор на Клубот е Г-дин Бесарт Исаку.

Членови на Управен одбор се:

1. Бесарт Исаку – Извршен член,
2. Лум Ќира – Неизвршен член и Претседател на Одборот на директори,
3. Блерта Ќира – Неизвршен и независен член на одборот на директори.

Обврски на Друштвото како лиценцен апликант

- сите играчи да бидат регистрирани во Фудбалската Федерација на Македонија, а доколку се работи за професионални играчи да склучи со нив работен договор во писмена форма;
- сите обештетувања платени за играчите настанати поради договорите или правни обврски и сите приходи настанати од продажбата на влезниците да бидат посебно евидентирани во трговските книги и искажани во финансиските извештаи на Друштвото;
- да превземе одговорност за фудбалскиот тим составен од регистрирани играчи кои учествуваат во домашните и меѓународните натпреварувања;
- Друштвото задолжително и ги доставува на Фудбалската Федерација на Македонија (давател на лиценца) сите неопходни информации и документи релевантни за докажување во постапката за лиценцирање (спортски, инфраструктурни, персонално-административни и финансиски прашања.)

Постапка на лиценцирање

Во 2024 година АД Фудбалскиот клуб Струга Трим Лум, во улога на барател на лиценца ја започна процедурата за лиценцирање при Фудбалска Федерација на Македонија за натпревари во организација на УЕФА. Како барател на лиценца, Друштвото е обврзано да обезбеди документација предвидена со Правилникот за лиценцирање на клубовите за натпреварувањата во организација на УЕФА.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08....88/15) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” бр.159/2009, 164/2010 и 107/2011.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.)

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

2.2. Консолидирани финансиски извештаи

Според одредбите на Правилникот за лиценцирање на клубовите од прва лига при Фудбалската федерација на Македонија за натпреварувањата во организација на УЕФА, консолидирани финансиски извештаи се финансиски извештаи на група, презентирани како еден ентитет.

2.3. Признавање на приходите

Друштвото остварува приходи од спонзорство, продажба на влезници за натпревари и друго. Приходите се евидентирани нето од одобрените попусти и данокот на додадена вредност.

2.4. Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во македонски Денари (“Денари”) со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба.

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сѓопфатната добивка во периодот кога тие настануваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**2.5. Недвижности, постројки и опрема (нетековни средства)**

Нетековните средства се евидентираат врз основа на набавната вредност при купувањето или стекнувањето.

Во Друштвото се применуваат следните годишни стапки на амортизација:

Применети годишни стапки		2024
Компјутери		25%
Моторни возила		15%
Мебел и опрема		10% - 20%

(или други стапки кои се применуваат во Друштвото)

2.6. Данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Во периодот помеѓу 1.1.2009 заклучно со 31.12.2013 година, тековниот данок на добивка по стапка од 10% се плаќаше на износот на дистрибуираната добивка за дивиденди на правни лица – нерезиденти и на физички лица, како и на непризнаените трошоци за даночни цели, корегирани за даночниот кредит и други даночни ослободувања. Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 1.1.2014, а кој важи и за 2024 година, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирани за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиската состојба за сите времени разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиската состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времени разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времени разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.7. Пари и парични еквиваленти

Пари и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од готовина во благајна, денарски и девизни депозити по видување.

2.8. Директни трошоци за стекнување регистрација на играчот (ТРАНСФЕРИ)

Опфаќаат плаќања на трети страни за купување на регистрација на играчот, без било какви трошоци за сопствен развој или други пресметани трошоци. Трошоците треба да вклучат:

- а) Износ на трансферот кој треба да се плати за обезбедување на регистрацијата;
- б) Даноци за обврската за трансфер;
- в) Други директни трошоци за стекнување на регистрација на играчот (плаќања на агенти за услугите кон клубот, правни услуги, компензациони плаќања за тренинг и развој на млади играчи во согласност со ФИФА и/или домашни правила за трансфери и други директни трошоци поврзани со трансферот.)

Трошоците / приходите од трансфери на играчи се евидентираат во Извештајот за сеопфатна добивка за тековната година.

2.9. Претпоставка за континуитет (going concern concept)

Друштвото нема намера, ниту е принудено да ги прекине своите активности поврзани со целите поради кои е основано.

2.10. Контролна страна

Друштвото не е контролирано од страна на друг ентитет, ниту директно ниту индиректно.

2.11. Трансакции со поврзани субјекти

Однос со поврзани субјекти се јавува доколку едниот субјект демонстрира контрола врз другиот субјект или поседува исклучително влијание во одлуките за финансиските и оперативните одлуки на другиот субјект.

Трансакциите со поврзани субјекти претставуваат трансфери на средства или обврски помеѓу поврзаните субјекти, без разлика дали е вредноста платена.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.12. Средства под хипотека и/или залога и рестрикција на користење на други средства

Средства дадени под хипотека се недвижности (земјиште и згради) дадени со цел да се осигура враќањето на долгот (кредитот) добиен од банка/и или други правни лица.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

Средство дадено под залог е движно средство дадено под залог со цел да се осигура враќањето на долгот (краткорочен кредит, позајмица) добиен од банка/банки или други правни лица.

Средството под хипотека и средството под залог заемодавачот ги поседува до моментот на измирување на долгот. Доколку заемопримачот не го врати долгот според предвидените услови, средството под хипотека и средството под залог преминуваат во негова трајна сопственост.

Рестрикција врз користење на средство може да се однесува на средства на жиро сметка/и во банка/и што се блокирани и не можат да се користат до измирување на долгот. При тоа, сите приливи што доаѓаат на сметката/сметките се користат за измирување на обврската.

Друштвото нема / има (*непотребното да се избрише*) дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има /нема средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВЛЕЗНИЦИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Продажба на влезници-државни натпревари		
Продажба на влезници-УЕФА клубски натпревари		859
Продажба на влезници-сезонски билети		
Продажба на влезници-членарина		
Продажба на влезници-пријателски натпревари		
	<u>0</u>	<u>859</u>

4. ПРИХОДИ ОД СПОНЗОРСТВА И РЕКЛАМИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Спонзорства и реклами-производни компании		800
Спонзорства и реклами-главен спонзор		8.500
Спонзорства и реклами-спонзор на стадион	861	
Спонзорства и реклами-билборди и рекламни панона		
Спонзорства и реклами-останати		1.150
	<u>861</u>	<u>10.450</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

5. ПРИХОДИ ОД ПРЕНОСИ ВО РАДИО-ДИФУЗНА МРЕЖА (ТВ, Радио, Интернет)

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа-Државен шампионат		
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа- други натпреварувања		

6. ПРИХОДИ ОД КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Приходи од комерцијално работење-државен шампионат		
Приходи од комерцијално работење-трговија		
Приходи од комерцијално работење-користење објекти кога на нив не се одржуваат натпревари		

7. ПРИХОДИ ОД УЕФА НАТПРЕВАРИ ЗА СОЛИДАРНОСТ И НАГРАДИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Приходи од УЕФА натпревари- радиодифузни преноси, комерцијални и награди	2.797	
Приходи од УЕФА натпревари- за солидарност		
Приходи од УЕФА –за солидарност и награди, кога не можат да се разграничат	82.275	87.856
	85.072	87.856

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Субвенции, донации и други износи -добиеени од ФФМ		
Субвенции, донации и други износи -добиеени од државни или општински органи	4.033	
Донации- добиеени од неповрзани страни		
Приходи од активности што не се поврзани со фудбалот		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

Приходи од исклучителни настани			
Останати оперативни приходи /што не можат да се разграничат	4,057		

8.090

9. ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАЖБА И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Трошоци за продажба	656	7.690
Трошоци за канцелариски материјали	639	
Трошоци за одржување хигиена		
Други материјални трошоци		331
	1.295	8.021

10. ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Нето плати за вработени – играчи	5.439	4.091
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи	59.678	
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи	3.172	1.993
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)		23.305

(I) Вкупно плати и надоместоци за вработени и ангажирани лица – играчи

68.289

29.390

Нето плати за вработени – технички кадар			
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – технички кадар	170		
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – технички кадар			
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – технички кадар (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)	5.569		

(II) Вкупно плати и надоместоци за вработени и ангажирани лица – технички кадар

5,739

Нето плати за вработени – останати			
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело,			

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

авторски права итн.) - останати			
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати			
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)			

(III) Вкупно плати и надоместоци за вработени - останати

ВКУПНО (I)+(II)+(III)

74.028

29.390

11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА, ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА И ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ

Во илјади Денари

	31.12.2024	31.12.2023
--	------------	------------

Депрецијација на основни (материјални) средства		
Амортизација на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		
Обезвреднување на материјални средства		
Обезвреднување на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		

12. ДРУГИ ТРОШОЦИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

Во илјади Денари

	31.12.2024	31.12.2023
--	------------	------------

Трошоци за одржување натпревари	12.928	23.162
Трошоци за спонзорство и реклама	687	1.076
Трошоци за комерцијални активности		
Трошоци за објекти и опрема	3.922	3.900
Трошоци за активности што не се поврзани со фудбал		
Трошоци за исклучителни настани		
Останати оперативни трошоци што не можат да се разграничат	3,937	3.905

21.474

32.043

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

**13. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД
КУПУВАЊЕ /ПРОДАВАЊЕ ИГРАЧИ**

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Добивка од нематеријални фиксни средства дадени на располагање (регистрација на играчи)			
Загуба од нематеријални фиксни средства дадени на располагање (регистрација на играчи)			
Трошок за купување на регистрација на играчи (вклучувајќи и провизии - трошоци за агенти и отстапување)			
Приход од регистрација на играчи дадени на располагање (вклучително и приход од отстапување)			769
			769

**14. КАПИТАЛНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)
ОД ПРОДАЖБА НА МАТЕРИЈАЛНИ И
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Капитална добивка од продажба на материјални средства (основни)			
Капитална загуба од продажба на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)			

15. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)-НЕТО

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Трошоци од камати			
Приходи од камати			
Позитивни курсни разлики			
Негативни курсни разлики			

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

16. НЕТО-НЕОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Останати неоперативни приходи			
Останати неоперативни трошоци			

17. ДАНОК НА ДОБИВКА (НЕПРИЗНАТИ РАСХОДИ)

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Добивка (загуба) пред оданочување	(2,774)		28.942
Данок по даночна стапка од 10% (2017: 10%)	(84)		2.894
Данок на непризнати расходи			
	(2,774)		26.048

Според измените на Законот за данок на добивка што се применуваат од 2009 година што се применуваат и во 2024 година, данок на добивка се пресметува единствено на непризнати расходи.

Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања.

18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Парични средства во банки (МКД)		3.416	2.207
Парични средства во банки (девизи)		2.450	16
Парични средства во каса (МКД)			
Парични средства во каса (девизи)			

5.866

2.223

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

19. ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Побарувања од трансфери на играчи			

=====

**20. ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И
ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Побарувања од членки на групацијата			
Побарувања од поврзани субјекти			

=====

**21. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И
ДРУГИ ПОБАРУВАЊА**

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Побарување од купувачи			
Други побарувања		4.696	28.081
АВР			

=====

22. ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Побарување за повеќе платен ДДВ			
Побарување за ДД			
Побарување за персонален данок			

=====

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

23. ЗАЛИХИ

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Залихи на материјали		5.020	1.073
Залихи на ситен инвентар			
Ситен инвентар во употреба			
Исправка вредност на ситен инвентар во употреба			
Залиха на трговска стока			
		<u>5.020</u>	<u>1.073</u>

24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Останати тековни средства			
		<u>=====</u>	<u>=====</u>

25. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА

Во илјади Денари				
	Градежни објекти	Опрема за стадион, друга опрема, мебел	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност				
Состојба, 01 јануари 2024		3.395	1.124	4.618
Нови набавки		4,737		4,737
Донација				
Продажба/расходување				
Состојба, 31.12.2024		9.355	0	9.355
Акумулирана депрецијација				
Состојба, 01 јануари 2024				
Трошок за периодот				
Состојба, 31.12.2024				
Сметководствена вредност на 31.12.2024		9.355	0	9.355

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

26. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Нематеријални средства		
Набавна вредност			
Состојба, 01 јануари 2024			
Нови набавки			
Донација			
Продажба/трансфер			
Состојба, 31.12.2024			
Акумулирана амортизација			
Состојба, 01 јануари 2024			
Трошок за периодот			
Состојба, 31.12.2024			
Сметководствена вредност на 31.12.2024			

(Напомена: Во оваа табела НЕ се евидентираат капитализирани трошоци за продажба/купување на играчи бидејќи истите според Правилникот се прикажуваат само како трошоци на периодот!!! Табелата е само за патенти, лиценци, софтвер и тн.)

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

27. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕР НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари			
		31.12.2024		31.12.2023
Долгорочно побарување од трансфер на играчи				

=====

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

28. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈАТА
И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни побарувања од членки на Групацијата			
Долгорочни побарувања од поврзани субјекти			

29. ДОЛГОРОЧНИ ДАНОЧНИ ПОБАРУВАЊА
(ДАНОЧНИ СРЕДСТВА)

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни даночни средства			

30. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Вложување во подружница/ придружно прет.			
Вложување во хартии од вредност расположиви за продажба			
Останати вложувања			

31. ОСТАНАТИ НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Останати нетековни средства			

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

32. ПРЕЧЕКОРУВАЊА НА СМЕТКИ ВО БАНКИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековна обврска за пречекорување на сметки во банки (кредитни картички, дозволен лимит итн.)		

=====

33. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековни обврски за заеми и кредити	0	2.797

===== 0 ===== 2.797 =====

34. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековна обврска за трансфери на играчи		

=====

35. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековна обврска кон членки на Групацијата и кон поврзани субјекти	0	0

===== 0 ===== 0 =====

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

36. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековни обврски кон вработените за нето плати -играчи		
Тековни обврски кон вработените за нето плата-останати		
Тековни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		

=====

37. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Обврска за даноци на плата за вработени-играчи		
Обврска за даноци на плата за вработени-останати		
Обврска за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		
Обврски за придонеси за плати		

=====

38. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		

=====

39. ДРУГИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековни обврски за даноци	84	45

===== 84 ===== 45 =====

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

40. КРАТКОРОЧНИ (ТЕКОВНИ) ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Обврски за тековни исправки		

41. ДРУГИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Други тековни обврски	7,430	6.680
	7,430	6.680

42. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Обврска за долгорочни кредити од банки:		
-		
-		
Обврска за долгорочни позајмици од:		
-		
-		

43. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочна обврска за трансфер на играчи		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

**44. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ
НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочна обврска кон членки на Групацијата		
Долгорочна обврска кон поврзани субјекти		

45. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни обврски кон вработени-играчи за нето плати		
Долгорочни обврски кон вработени-останати за нето плати		
Долгорочни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		

**46. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ
ЗА ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИ**

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-играчи		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-останати		
Долгорочни обврски за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		

47. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

48. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочна обврски за даноци		

49. ДОЛГОРОЧНИ ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни исправки		

50. ДРУГИ НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Други нетековни обврски		

51. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА

Акционерски капитал(Уплатен)

Акционерскиот капитал(уплатен) на Друштвото изнесува 25.000,00 ЕУР односно 1.539.380,00 Ден на ден на основање, со вкупен број на акции 2.500 со поединечна номинална вредност од ЕУР 10,00/акција .

Акционер	Акции Денари	Акции ЕУР	% во акционерска главнина
БЛЕРТА КИРА	769.690	12.500	50,00%
АРБТРИМ КИРА	769.690	12.500	50,00%
Вкупно:	1.539.380	25.000	100

Законска (задолжителна) резерва

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Законска обврска на Друштвото е да формира задолжителен фонд со издвојување 5% од остварената добивка во годината, сè до моментот додека не достигне 10% од основната главнина. Доколку законската резерва не достигнала 10% од основната главнина, истата може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од 10%, може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на акционерското собрание.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

52. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Кредитен ризик

Основните финансиски средства на Друштвото се побарувањата, депозити во банки и готовина што ја претставува максималната експонираност на Друштвото на кредитен ризик во однос на финансиските средства.

Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

53. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото остварува трансакции со поврзани субјекти во нормалниот тек на работењето под услови кои не се разликуваат значително од условите кои им се нудат на неповрзаните субјекти. Трансакциите со поврзаните субјекти за периодот што завршува на 30.06.2024 година се прикажани како што следи:

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
(Компанија, Раководно лице во компанија итн.)		
-Побарувања		
-Обврски		
-Продажби		
-Набавки		
-		
(Компанија, Раководно лице во компанија итн.)		
-Побарувања		
-Обврски		
-Продажби		
-Набавки		
-		

54. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Документацијата на Друштвото не била предмет на даночна контрола за 2024 година од страна на надлежните даночни власти. Дополнителни даноци и други давачки што можат да произлезат од такви контроли, во овој момент не можат со сигурност да се предвидат.

(Доколку има неизвесни обврски, како на пример судски спорови, капитални обврски итн. потребно е да се наведат со соодветен износ)

55. НАСТАНИ ПОСЛЕ БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Друштвото нема регистрирано настани после билансот на состојба. (Доколку има настани после датумот на билансот на состојба истите треба таксативно да се наведат).

56. ДРУГИ ОБЕЛОДЕНУВАЊА